



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 15 мај 1995
Скопје
Број 25 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

581.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од натамошно извршување на изречената мерка за безбедност протерување на странец од земјата осуденото лице:

1. Лазо Сотир Насто од с. Шули – Корча.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се заменува со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Стојче Божин Јосевски, с. Амзибегово, во траење од 4 месеци,

2. Санко Живко Веселинов од с. Градец, во траење од 30 дена.

III

Извршувањето на паричната казна му се заменува со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Васе Ванчо Блажевски од с. Д. Матка, во износ од 20.000,00 денари.

IV

Извршување на изречената казна затвор му се заменува со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Сашо Трпе Ничевски од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Ацо Звонимир Крстиќ од Скопје, во траење од 6 месеци,

2. Костадинка Јордан Ѓорѓиевска од Прилеп, во траење од 6 месеци.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-397
5 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

582.

Врз основа на член 37, став 3 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

УРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Странско правно лице може да отвори претставништво во Република Македонија ако со тоа придонесува за унапредување на економските односи со странство, поврзување на странски лица со домашни претпријатија и со други правни лица и зголемување на извозот на стоки и услуги од Република Македонија (во натамошен текст: странско лице).

Член 2

Во Република Македонија може да отвори претставништво странско лице кое врши стопанска дејност (производство, промет на стоки и на услуги), банкарско-финансиска дејност или работи на осигурување, национална и меѓунационална организација во која се зачленети странски лица што се занимаваат со стопанска дејност, како и национална и меѓународна односно регионална организација што се занимава со унапредување на размената со Република Македонија.

Како странски лица во смисла на оваа уредба не се сметаат претпријатијата и другите облици на стопански дејности што во странство ги основале граѓани на Република Македонија.

Член 3

Странско лице може само или заедно со друго странско лице да отвори претставништво.

Претставништвото е составен дел на странското лице и нема статус на правно лице. Претставништвото ги врши работите по налог на основачот.

На странско лице кое има претставништво во Република Македонија може да му се одобри отворање на еден или повеќе ограноци на тоа претставништво.

Странско лице не може да отвори претставништво во областа на вооружувањето и воената опрема.

Член 4

Странско лице може да отвори претставништво заради истражување на пазарот, вршење на претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство.

Странска банка или друга финансиска организација може да отвори претставништво заради истражување на пазарот во областа на финансиско-банкарското работење и заради претставување на основачот со претходна согласност на Народната банка на Македонија.

Странско осигурително друштво може да отвори претставништво во областа на осигурувањето заради воспоставување деловна соработка со домашни друштва за осигурување или претпријатија со претходна согласност на Министерството за финансии.

Странско лице што врши сообраќајни услуги во воздушниот сообраќај може да отвори претставништво за агенциски работи во воздушниот сообраќај заради продавање сопствени превозни документи, во согласност со склучените договори за таа продажба, со меѓународните договори и со прописите со кои се уредува девизното работење.

Член 5

Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија (во натамошен текст: Регистар), кој се води во Министерството за надворешни работи.

Претставништвото може да ги врши само работите што се запишани во Регистарот. Регистарот содржи: евидентен број, назив и седиште на основачот, назив и седиште на претставништвото, работите што ги врши претставништвото, податоци за вработените лица и податоци за настанатите измени.

Барањето за упис во Регистарот содржи: фирма на основачот, фирма и седиште на претставништвото, дејност на претставништвото и вкупниот број на лицата вработени во претставништвото.

Кон барањето за упис во Регистарот странското лице поднесува во оригинал и заверен превод:

- 1) Исправа за уписот на странското лице во регистарот што се води во односната земја, односно друга соодветна исправа според прописите на односната земја;
- 2) Програма за работа на претставништвото;
- 3) Заверена изјава на странското лице дека ја презема одговорноста за сите обврски што ќе настанат во Република Македонија во врска со работата на претставништвото;

4) Одлука за назначување раководител на претставништвото, или одлука за овластување на лице вработено во претставништвото со која тоа лице се овластува да го претставува претставништвото;

5) Податоци за државјаните на Република Македонија што се вработени во претставништвото.

6) Согласности од член 4 став 2 и 3.

На отворањето, работата и престанокот со работата на огранокот на претставништвото сообразно се применуваат одредбите за отворањето на претставништвото.

Министерството за надворешни работи е должно за барањето за отворање претставништво да одлучи во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

За уписот на претставништвото во Регистарот, министерот за надворешни работи донесува решение кое се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ на сметка на странското лице.

Ако некои исправи или факти од ставот 4 на овој член бидат изменети, странското лице е должно во рок од 15 дена од денот на настанатите измени да го извести Министерството за надворешни работи заради евидентирање во Регистарот.

2. РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВТО

Член 6

Претставништвото го претставува раководителот на претставништвото или лице вработено во претставништвото што ќе го овласти странското лице.

Член 7

Странското лице е должно, до 31 март од тековната година, да му достави на Министерството за надво-

решни работи годишен извештај за работа на своето претставништво во изминатата календарска година, кој содржи податоци за работењето на странското лице со Република Македонија преку тоа претставништво како и податоци за вработените лица во претставништвото.

Член 8

Претставништвото е должно во својата работа да ги применува прописите на Република Македонија. Контрола и надзор над примената на прописите ја вршат надлежните органи на управата во рамките на своите надлежности.

Надлежниот суд ќе му ја достави на Министерството за надворешни работи правосилната пресуда со која на странското лице што отворило претставништво му е изречена казна за стопански престап поради повреда на одредбите на оваа уредба односно на другите прописи со кои се уредува надворешно-трговското работење и девизното работење, а органите од став 1 на овој член – конечното решение што го донесуваат во рамките на своите надлежности.

Член 9

Министерството за надворешни работи донесува решение за бришење на претставништвото од Регистарот, по барање на основачот или ако претставништвото повеќе не ги исполнува условите пропишани со оваа уредба, а кои се утврдени во решението за уписот во Регистарот на претставништвата.

Во решението од став 1 на овој член ќе се определи рок за престанок со работа на претставништвото кој не може да биде подолг од шест месеци.

Решението за бришење на претставништвото од Регистарот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ на сметка на странското лице.

3. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Со парична казна од 50 до 150 плати ќе се казни за стопански престап странското лице ако претставништвото отпочне со работа пред уписот во Регистарот или ако врши работи за кои не е запишано во Регистарот (член 5 став 1 и 2).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претставништвото со парична казна од 5 до 10 плати.

Член 11

Со парична казна од четири до осум плати ќе се казни за прекршок странското лице ако не го извести Министерството за надворешни работи за измени на исправите и фактите (член 5 став 8) и ако до 31 март тековната година не му достави на Министерството за надворешни работи извештај за својата работа во изминатата година (член 7).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во претставништвото со парична казна од една петина до две плати.

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Странски лица кои до денот на влегувањето во сила на оваа уредба добиле одобрение од Министерството за надворешни работи за отворање претставништво, а чие работење не е во согласност со одредбите на оваа уредба се должни работењето на претставништвата да го усогласат со одредбите на оваа уредба во рок од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

Ако странското лице не постапи според одредбата од став 1 на овој член, Министерството за надворешни

работи ќе донесе решение за бришење на претставништвото од Регистарот.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да се применува Уредбата за отворање и работа на претставништва на странски лица во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 75/89), на територијата на Република Македонија.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-640/7
8 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

583.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТА ЗА СТОЧНА ХРАНА (КОНЦЕНТРАТ)

1. Средствата што Владата на Република Италија ги додели како помош на Република Македонија со намена за сточна храна (концентрат) во износ од 1.553.399.329 лири на крајните корисници ќе се распоредат преку Републичката дирекција за стокровни резерви.

2. Републичката дирекција за стокровни резерви средствата од точка 1 на оваа Одлука во денарска противвредност ќе ги врати на сметка на Министерството за развој – Компензационен фонд „Странска помош“ од Република Италија со дисконт од 42% од набавната цена за продадената стока во готово и со дисконт од 32% за продадена стока со одложено плаќање.

3. За продадената сточна храна (концентрат) во готово, Републичката дирекција за стокровни резерви на платените средства од претпријатијата – крајни корисници ги уплатува на сметката на Министерството за развој – Компензационен фонд од странска помош од Република Италија наредниот ден од денот на уплатата на нејзината жиро – сметка.

4. За продадената сточна храна (концентрат) со одложено плаќање во поглед на роковите за наплата на побарувањата се применуваат одредбите утврдени со Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1087/1
25 април 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

584.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ГОЛЕМАТА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЛИБиска НАРОДНА АРАПСКА ЦАМАХИРИЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Големата Социјалистичка Либијска Народна Арапска Цамахирија.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1117/1
8 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

585.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата за усогласување на приходите на општинските буџети се дава позајмица во износ од 1.840.000 денари на собранијата на општините:

1. Македонски Брод	230.000 денари
2. Дебар	400.000 денари
3. Демир Хисар	200.000 денари
4. Кичево	400.000 денари
5. Крушево	200.000 денари
6. Неготино	200.000 денари
7. Пробиштип	210.000 денари

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од три месеци.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1164/1
8 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

586.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1) Од должноста урбанистички и градежни инспектори во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, се разрешуваат:

1. Грков Панче, дипломиран градежен инженер од должноста градежен инспектор и извршител на извршни управни акти за Општината Кавадарци;

2. Ацо Димитровски, дипломиран инженер архитект од должноста урбанистички инспектор за Општината Кавадарци;

3. Стојановски Ацо, дипломиран градежен инженер од должноста урбанистички-градежен инспектор за Општината Кратово;

4. Лазаровски Љупче, дипломиран градежен инженер од должноста градежен инспектор за Општината Битола;

5. Ламбе Малинов, дипломиран инженер архитект од должноста началник на одделението за инспекциски служби за општините на градот Скопје;

6. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер од должноста градежен инспектор во Одделението за инспекциски служби за град Скопје;

7. Кировски Владимир, дипломиран инженер архитект од должноста урбанистички инспектор во Одделението за инспекциски служби за град Скопје.

2) За урбанистички и градежни инспектори во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначуваат:

1. Јовановски Марјан, дипломиран инженер архитект – за градежен инспектор за Општината Битола;

2. Грков Панче, дипломиран градежен инженер – за урбанистички инспектор за Општината Куманово.

3. Јовановски Бобан, дипломиран инженер архитект – за урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни управни акти за Општината Виница;

4. Тевчев Панче, дипломиран инженер архитект – за урбанистички инспектор во Општината Гостивар;

5. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер – за урбанистичко-градежен инспектор и извршител на извршни управни акти за Општината Дебар;

6. Менча Местимаруф, дипломиран инженер архитект – за урбанистички инспектор за Општината Кавадарци;

7. Ацо Димитровски, дипломиран инженер архитект – за градежен инспектор и извршител на извршни управни акти за Општината Кавадарци;

8. Крстевски Санде, дипломиран градежен инженер – за градежен инспектор за Општината Кочани;

9. Кировски Владимир, дипломиран инженер архитект – за урбанистичко-градежен инспектор за Општината Кратово;

10. Панчевски Славко, дипломиран инженер архитект – за урбанистички инспектор за Општината Титов Велес;

11. Ацо Стојановски, дипломиран градежен инженер – за градежен инспектор во Одделението за инспекциски служби за градот Скопје.

3) Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-628/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

587.

Врз основа на член 9 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.1995 година донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШ- ТЕСТВЕН КАПИТАЛ

1. Во Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-

ник на Р.М.“ бр. 74/93) во делот III. ПРИСТАПИ НА ПРОЦЕНКА, во воведниот дел став II се брише а по став III се додава нов став кој гласи:

„Пописот на средствата во претпријатието може да го вршат проценители со ограничено овластување или инженери, техничари и други стручни лица од претпријатието. Пописот што го вршат лицата од претпријатието, потребно е да направат предмер и технички опис на сите средства.“

Во точка 1. Статички пристап, подточка 1.2. во став 1 по зборот пристап се додаваат зборовите „и приходен пристап“ Третиот став се менува и гласи: *

Под градежни објекти согласно оваа Методологија се подразбират производствени простори (фабрички хали, работилници, енергетски објекти, магацини, погонски канцеларии, изложбени простори, угостителски простори и објекти, портирници, магацини и придружни функции), административен простор и продажни простори (продавници по намена или функции, угостителски простори, прирачни магацини за продавниците и нивни придружни функции).

Вредноста на градежните објекти се утврдува во пресметковни бодови врз основа на градежната цена, амортизацијата од аспект на физичка, функционална и технолошка состојба на објектот, надоместок за комунално уредување на градежното земјиште и местоположбата (за административни и продажни простори).

Бројот на бодовите за градежната вредност на објектот се утврдува според следните критериуми: тип на конструкцијата, градежните карактеристики, употребените градежни материјали, степенот и квалитетот на финалната обработка, опременоста на објектите и продажните простори и сл., а ќе одредуваат од пропишан Образец за утврдување на градежната вредност на објектите изразена во бодови, составен дел на оваа Методологија.

За несанирани објекти од елементарни непогоди со видливи знаци на оштетување, врз основа на наод и мислење на стручна институција, бројот на пресметковните бодови може да се намали за 15%.

На така утврден број на бодови, за административните и продажни простори се додава и износот на бодовите согласно местоположбата на просторот во градот-населеното место (макро локациски услови) и местоположбата на просторот во самиот објект (микро локациски услови):

централно градско подрачје

А. – градски центар

– трговски центри-комплекс

и трговски улици. 3600 бода

– издвоени деловни простори 3000 “

Б. – останат дел од централното

градско подрачје. 2400 “

пошироко градско подрачје

– реонски центри 1800 “

– центри во МЗ. 1200 “

– издвоени деловни простори 600 “

(Дефинициите на локалитетите: централно градско подрачје, градски центар, пошироко градско подрачје, реонски центри и центри на МЗ, се во согласност со одредбите на Основните урбанистички планови).

местоположба по катност

– приземје 240 бода

– подрум и кат 180 “

местоположба по ориентација (за продавници)

– излог од една страна. 120 “

– излог од две и повеќе страни 180 “

– кон сообраќајница 120 “

– кон пешачка улица. 60 “

други погодности

– приод со возило 180 “

– можност за користење простор
пред објектот (за продавници) 180 “

Приходната вредност на градежните објекти се утврдува со примена на методот на капитализација на заработувачка од закупнина. Како заработувачка се смета нето приходот по оданочување што би се остварил со закупнина на објектите. Разликата помеѓу вредноста добиена со методот на капитализација на заработувачката од закупнина и трошковниот пристап на проценка на градежните објекти претставува корекција на вредност на градежните објекти за локациониот фактор“;

Вредноста на градежниот објект добиена врз основа на бројот на утврдените бодови, коригирана за степенот на реалната амортизација на објектот и локациските погодности (за административни и продажни простори), се зголемува за надоместокот за комунално уредување на градежното земјиште утврден во Програмите за уредување на градежното земјиште на општините или актите што ги заменуваат нив, за локалитетот на кој се наоѓаат објектите, на денот на проценката на градежните објекти.

Во подточка 1.3. по став 4 се додава нов став кој гласи:

„Се проценува само деловна опрема, а опрема од општествениот стандард, канцелариска опрема и мебел се превзема од книговодствена вредност. Кога се проценува мало претпријатие, вредноста на опремата по-стара од 10 години се презема од книговодствената вредност“.

Во подточка 1.10 на крајот на текстот се додаваат зборовите: „По сопствена оценка, проценителот може да врши проценка на некои од обврските, раковојќи се од актуелните промени во претпријатието, при што овие промени треба да соодветствуваат со промените во активата“.

Во точка 3. Компаративен пристап, по ставот 3 се додава нов став кој гласи:

„Компаративниот пристап може да се користи и при проценка на вредноста на одделни групи средства од активата на претпријатието.

За проценката на одделни ставки на активата проценителот може да ја користи методата на споредливи корекциони коефициенти.

Агенцијата обезбедува споредливи податоци за проценка на вредност на одделни групи средства.

Методот на споредливи корекциони коефициенти на вредноста на групи на средства се применуваат на проценка на деловните градежни објекти, деловната опрема, градежните објекти и опремата на средствата за општествен стандард, транспортните средства и залихите на производни и производствено во тек, стоки, материјали, резервни делови и ситен инвентар, доколку постојат споредливи коефициенти од најмалку 3 претпријатија од иста или сродна гранка.

Примената на овој методолошки пристап се состои од следните постапки кои ги спроведува проценителот со општо овластување:

- се поаѓа од емпириски утврдените општи коефициенти помеѓу книговодствената и проценетата вредност на деловните градежни објекти, деловната опрема, градежните објекти и опремата на средствата за општествен стандард, транспортните средства и залихите;

- општите коефициенти се пресметуваат како нормализирани просечни големини утврдејќи од страна на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал т.н. пондерациони (корекциони) коефициенти и претставуваат ориентациони големини за проценителите со општо овластување во утврдувањето на конкретните корекциони коефициенти за претпријатието;

- проценителот со општо овластување врши квантитативно прилагодување на општите коефициенти земајќи ја предвид специфичноста на средствата во прет-

пријатието, сврзани со нивната дејност, оценка на општатата состојба на средствата од аспект на истрошеноста, застареноста, степенот на нивното користење, општата оценка за економската и финансиската состојба на претпријатието (загуба, задолженост, ликвидност, деловна успешност) и други специфични елементи кои проценителот ги оценува како значајни за проценка на вредноста на претпријатието;

- конкретниот коефициент на прилагодување за претпријатието може да се движи во распон од 60-100% од општиот коефициент;

- проценетата вредност на деловните градежни објекти, деловната опрема, градежните објекти и опремата на средствата за општествен стандард, транспортните средства и залихите се добива со множење на нивната книговодствена вредност со прилагодениот пондерационен коефициент за секој елемент одделно;

- проценителот со општо овластување дава образложение за применетиот прилагоден пондерационен коефициент за секој елемент одделно.

Другите елементи од активата и пасивата се проценуваат согласно постапката според методот на коригирана книговодствена вредност“.

2. По делот IV, се додаваат два нови дела и тоа: „ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“ и „ПОСТАПКА НА ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ГРУПИРАНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ ВО РАБОТЕЊЕТО“ кои гласат:

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

„1. Претпријатието се обврза да достави до Агенцијата Извештај за сите понуди од кои е извршен изборот на проценители за изработка на Извештајот за проценка и сите пратечки документи за трансформација, доколку такви постојат (за Програма за трансформација, Одлука за трансформација). Во овој Извештај треба да бидат содржани податоците за цената и рокот за изработка на документите. Овие податоци Агенцијата ќе ги објавува во Агенцискиот информатор.“

2. Претпријатието не е должно да изработува Извештај за проценка и Програма за трансформација, доколку степенот на приватизираност на претпријатието по Законот за општествен капитал изнесува најмалку 51% и доколку претпријатието со Одлуката за трансформација го одбере моделот за пренесување на остатокот на акциите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и на Агенцијата, за натамошна продажба согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. Ова ослободување од обврска за изработка на Извештај за проценка и Програма за трансформација не се однесува на претпријатијата кои се групирани според член 107 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал“.

3. Претпријатието подготвува имотна листа во форма на Преглед на недвижен имот, кој ги содржи податоците за недвижниот објект, квадратурата и документот на сопственост (доколку претпријатието располага со таков документ).

4. Претпријатието доставува до Агенцијата листа на ДОО (доколку постојат во неговиот состав), со регистрациона документација и податоци за името на фирмата, процентот на уделот и проценетата вредност на уделот“.

VI. ПОСТАПКА НА ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ГРУПИРАНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ ВО РАБОТЕЊЕТО

Проценката на претпријатијата кои се групирани според Законот за реструктурирање на дел од претпри-

јатијата што искажуваат загуба (Службен весник на РМ“ бр./95), се врши според билансот на состојбата на 31.12.1994 година и билансот на успех за 1994 година, како и според податоците за пријавените побарувања од доверителите до 28.02.1995 година.

Пасивата на билансот на состојба кај овие претпријатија се усогласува со член 7 од Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата што искажуваат загуба.

Вкупните обврски кои според Законот се третираат како транс влог, се конвертираат во акционерски капитал, во иста номинална вредност. Општествениот капитал, акционерскиот капитал и другите трајни влогови исто се презентираат во номинален износ.

Се утврдува нова структура во пасивата на билансот на состојбата.

Вака утврдената нова структура се применува на проценетата вредност на претпријатието.

Се изготвува проценет биланс на состојба.

Доколку делови на претпријатието се трансформираат како посебни правни лица, потребно е да се подготват поединечни биланси за секој дел одделно. Потоа се проценуваат средствата во активата а пасивата се усогласува со тоа. Структурата на пасивата на секој дел (претпријатие) ќе биде идентична на структурата на пасивата на целото претпријатие доколку нема очигледни припишувања на определени извори на определени средства.

Доколку претпријатието врши проценка според методот на споредливи корекциони коефициенти и предвидува да продава одделни средства во постапката на реструктурирање (цели објекти, делови, опрема и сл.), истите ги проценуваат проценители со ограничено овластување.

Содржината на Извештајот за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал и останатите елементи на прилозите на Извештајот за проценка за овие претпријатија, се подготвуваат според постојното Упатство“.

УПОТРЕБНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. До влегувањето во сила на Измените и дополнувањето на Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал, Извештаите за проценка на вредноста на претпријатијата подготвени според претходната Методологија кои се доставени до нарачателот, Агенцијата ќе ги прифаќа на разгледување.

2. Измените и дополнувањата на Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1002/1
25 април 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранико Црвенковски, с.р.

588.

Врз основа на член 27-г од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“, бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 14/95), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИ- НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице и начинот и постапката за остварување на правото.

Член 2

Висината на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице изнесува 23% од просечната месечна нето плата по работник во стопанството на Републиката, објавена во тековниот месец.

За корисник кој има повисоко лично примање (плата, пензија) поголемо од 2 плати од просечната месечна нето плата по работник во стопанството на Републиката објавена во тековниот месец надоместокот ќе изнесува 75% од износот утврден според став 1 на овој член.

По исклучок на став 2 на овој член, право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, во висина утврдена во став 1 на овој член, имаат и осигурениците од член 27-а од Законот за социјална заштита.

Член 3

Правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице се остварува со поднесување на барање со соодветна медицинска документација и мислење на матичниот лекар за потребата од помош и нега до центарот за социјална работа на чие подрачје корисникот на ова право има живеалиште.

Член 4

Правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице се остварува согласно Законот за социјална заштита, овој правилник и утврдената фактичка состојба од страна на Комисијата за оцена на работната способност на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Комисијата за оцена на работната способност дава мислење за потребата од помош и нега на соодветен образец „Наод, оцена и мислење“.

За лицата од став 1 на член 27-а од Законот за социјална заштита, наод, оцена и мислење за потребата за помош и нега од друго лице дава надлежна стручна организација која врши распоредување под услови утврдени според прописите за распоредување и евидентирање на лицата со пречки во физичкиот и психичкиот развој.

Член 5

Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барање.

Член 6

Надлежниот центар за социјална работа до 20-ти во месецот до Министерството за труд и социјална политика доставува барање за потребните средства за исплата на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице.

Член 7

За корисникот на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице кој ова право го остварил според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, до 30.06.1995 година исплатата ќе ја врши Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на товар на средствата на Програмата за заштита на социјално загроеното население за 1995 година.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи членот 3 од Правилникот за утврдување на висината на паричните помошти од социјална заштита („Службен весник на РМ“, бр. 29/92).

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2267/2
4 мај 1995 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

9.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Сл. весник на СРМ“, бр. 33/1, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и социјална политика донесе

НАРЕДБА

А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и јуни 1995 година, се определуваат од основата која се гврдува во висина на просечната месечна нето плата стварена во Републиката во претходното тримесечје д 8.465,00 денари и изнесуваат:

I група	4.232,50 денари
II група	3.386,00 денари
III група	2.708,00 денари
IV група	2.116,00 денари
V група	1.693,00 денари

Износите на цивилните инвалиднини во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот јануари – март 1995 година објавена од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците ануари, февруари и март 1995 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот октомври, ноември и декември 1994 година, од 8.253,00 денари и изнесуваат:

I група	4.126,00 денари
II група	3.301,00 денари
III група	2.641,00 денари
IV група	2.063,00 денари
V група	1.650,00 денари

3. Оваа Наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2438/1
4 мај 1995 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

4. На седницата Судот утврди дека со ставот 1 на член 218 од Законот е предвидено работникот да има право на приговор против секое решение со кое се одлучува за неговите права и должности во врска со работниот однос во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, доколку со овој закон не е поинаку определено. Според став 2 на овој член од Законот, органот што го донел решението против кое е поднесен приговор е должен да ги разгледа наводите во приговорот и да донесе решение. Исто така, Судот утврди дека согласно ставот 3 на овој член од Законот, решението што се донесува по повод поднесениот приговор е конечно.

5. Согласно член 15 од Уставот на Република Македонија се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања. Со член 50 став 2 од Уставот се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Од наведените одредби произлегува дека граѓаните имаат право на судска заштита односно право на жалба против поединечните правни акти донесени, меѓу другите, и од управните органи, при што Уставот не предвидува исклучок од ова правило, односно можност со закон да се предвиди поинакво решение во смисла по правниот лек да одлучува органот што го донел решението против кое е поднесен приговорот.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека смислата на член 15 и член 50 став 2 од Уставот, по жалбите на поединечните правни акти на сите граѓани на Републиката, па и на работниците во органите на управата е да се обезбеди двостепеност во одлучувањето, односно можност за одлучување од страна на друг орган кој не учествува во првостепената постапка.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Дунов.

У.бр. 93/94
22 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

591.

Врз основа на член 15 и член 70 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 10.05.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија од 15 мај 1995 година се утврдува на 23% годишно.

2. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 12/95).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 15.05.1995 година.

О. бр. 02-15/98-95
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

590.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 111 од Уставот на Република Македонија и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 218 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативата на Владимир Борнаров од Скопје, со Решение У. бр. 93/94 од 22 февруари 1994 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 218 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

592.

Врз основа на член 15 став 2 точка 11 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93 и 78/93) и член 56 и член 70 точка 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 10.05.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНКА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Во глава I потточка 5) после точка в) од Одлуката за документацијата и постапката за оценка на барањата за издавање на дозволи и согласности според одредбите од законот на банки и штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 29/94) се додава нова точка г) која гласи:

„Одредбите од точката в) кои се однесуваат на основни податоци за основачите на банката се однесуваат и при секоја сопственичка промена на структурата на основачкиот влог и стекнување на акции со право на управување со банката повеќе од 5% од вкупниот основачки влог.

За промена во сопственичката структура на акциите со право на управување во смисла на став 1 од оваа точка неопходна е претходна согласност од Народна банка“.

2. Точката г) станува точка д), а точката д) станува точка г).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/99-95
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

22.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93 и 14/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.04.1995 година, донесе

ОДЛУКА НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – МАРТ 1995 ГОДИНА

Член 1

Со ова одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-

рување се разврстуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. број.	Катастарски приход во денари	Месечна основица на осигурување
1.	до 400,00	2.500,00
2.	од 400,01 до 900,00	3.500,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	4.500,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	5.000,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	5.500,00
6.	над 7.000,01	6.000,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи на општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 1995 година.

Бр. 08-1669
27 април 1995 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

23.

Врз основа на став 3 на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 април 1995 година, во постапка на ревизија ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА РАДИОЛОГОЈАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ)

Член 1

Глава „XXXI – РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА РАДИОЛОГИЈАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ“ се брише.

На работните места лекари и помошен персонал кои непосредно работат на подготвување и применување на затворени гамаметри повеќе не им се смета стажот на осигурување со зголемено траење.

Член 2

На работните места од член 1 на оваа одлука стажот на осигурување не им се смета со зголемено траење од денот на влегувањето во сила на Одлуката.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 08-1671
27 април 1995 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

24.

Врз основа на член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.04.1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО „ХЕПОС“ – МЗТ – СКОПЈЕ

Член 1

Во „ХЕПОС“ – Металски завод „Тито“ од Скопје како работни места на кои работата е особено тешка и штетна по здравјето во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

1. Ковач;
2. Општ работник во Ковачко одделение;
3. Бојадисувач – фарбар;
4. Галванизатор;
5. Работоводител на Ковачко одделение;
6. Работоводител на Одделение за галванизација.

На работното место под реден број 1 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување, на работните места под реден број 2,3 и 4 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување, а на работните места под реден број 5 и 6 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Докажете дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работодавецот.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1672
27 април 1995 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

25.

Врз основа на став 3 на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 50/94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.04.1995 година, во постапка на ревизија ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ)

Член 1

Во точката 4а – КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ, глава XXVIII на член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење се утврдуваат следните:

- инструктор на контрола на летање;
- координатор на контрола на летање;
- шеф на смена на контрола на летање;
- терминална контрола на летање;
- обласна контрола на летање;
- природна контрола на летање;
- аеродромска контрола на летање;
- помошник контролор на летање.

На сите овие работни места секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на одлуката.

Член 3

Докажете дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работодавецот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1674
27 април 1995 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

26.

Врз основа на член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.04.1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА „ИДНИНА“ – КРАТОВО

Член 1

Во фабриката за производство на вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ од Кратово како работни места на кои работата е особено тешка и штетна по здравјето во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

I. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

1. Сменоводител;
2. Чистач;
3. Претходна обработка;
4. Млинар на кугличен млин;
5. Млинар на вибрационен млин;
6. Силоси и транспортни работници;
7. Дозирач;
8. Месач на маса;
9. Рачни преси;
10. Пресачи на 65-500 тонски преси;
11. Рамилка на маса-флекс;
12. Одлепачки на мрежи;
13. Работник на магнезит.

На работните места под реден број од 1 до 3 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување, а на работните места под реден број од 4 до 13 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

II. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕЧЕЊЕ И СУШЕЊЕ

1. Сменоводител;
2. Дежурен на печка и сушара;
3. Утовар – истовар на вагони (тунелска и коморна печка);
4. Утовар – истовар на сушари.

На работните места под реден број 1 и 2 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување, а на работните места под реден број 3 и 4 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

III. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

1. Планер машина;
2. Стругови од 200-600;
3. Бушилици;
4. Заливач на олово.

На работните места под реден број од 1 до 4 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

IV. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

1. Сменоводител;
2. Команден центар со полимеризација;
3. Чистач во БП/х;
4. Одмотување, печатење и редење на стапови;
5. Машина за електростатско и гравитационо нанесување на зрно;
6. Подготовка за сврзно средство на I слој со систем на греење;
7. Подготовка на сврзно средство на II слој со регулација на систем за греење;
8. Контрола на II сушара;
9. Намотување со мesteње на топови;
10. Нанесување на прв слој на сврзно средство;
11. Нанесување на втор слој на сврзно средство со редење на стапови во II сушара и буткање и контрола на стапови во I сушара.

На работните места под реден број од 1 до 3 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување, на работните места под реден број од 4 до 9 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување, а на работните места под реден број 10 и 11 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

V. ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ОТПАДОЦИ ОД БРУСЕВИ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ЗРНОТО И ИМПРЕГНАЦИЈА НА СТАКЛЕНИ МРЕЖИ И НИВНО СЕЧЕЊЕ

1. Сменоводител;
2. Работник во командна кабина и електро одржување во погон за мрежи;

3. Работник на машина за штанцање и пакување;
4. Работник во командна кабина и електро одржување во погон регенерација;
5. Возач на вилушкар;
6. Чистач;
7. Работник на опслужување и импрегнација;
8. Работник за собирање и класирање на брусеве;
9. Работник за опслужување и одржување на дробилна линија и отпрашување;
10. Работник за опслужување и одржување на сита;
11. Работник на мерење и пакување на зрна;
12. Работник на опслужување и одржување на печка;
13. ткајач на стаклено предиво.

На работните места под реден број од 1 до 6 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување, а на работните места под реден број од 7 до 13 секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Доказите дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работодавецот.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекција на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1673

27 април 1995 година
СкопјеПретседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.**27.**

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА**

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со преквалификација или доквалификација или соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност и привременниот надоместок за вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој за март 1995 година се усогласуваат за 0,47% или вкупно за 1,60% со извршеното усогласување од 1,06% за јануари и 0,07% за февруари.

2. Со процентот од очка 1 на ова решение за март 1995 година ќе се усогласи и паричниот надоместок за телесно оштетување и за помош и нега.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1585

21 април 1995 година
СкопјеДиректор,
Деспот Буцевски, с.р.

28.

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА**

1. Најнискиот износ на старосна пензија за март 1995 година се утврдува:

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 4.032,00 денари;

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 3.925,00 денари;

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 3.786,00 денари.

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за март 1995 година се утврдува:

– за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), во висина од 4.032,00 денари;

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 3.925,00 денари, и

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 3.786,00 денари.

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина од најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1586

21 април 1995 година

Скопје

Директор,

Деспот Буцевски, с.р.

29.

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА**

1. Земјоделските минимални старосни и семејни пензии за март 1995 година се утврдуваат во износ од 1.893,00 денари, што претставува 50% од висината на пензијата определена за корисниците од III група на најнизок износ на пензија.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1587

21 април 1995 година

Скопје

Директор,

Деспот Буцевски, с.р.

30.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот 1991-1995 година и член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ – ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА**

1. Надоместокот за вработување на деца со пречки во психофизичкиот развој – деца на осигуреници, за март 1995 година изнесува 70.298,00 денари.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1588

21 април 1995 година

Скопје

Директор,

Деспот Буцевски, с.р.

31.

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА МАРТ 1995 ГОДИНА**

1. Надоместоците определени со Решението за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот бр. 02-1305 од 5.04.1995 год., за март 1995 година се усогласуваат со 0,47% и изнесуваат:

– надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради специјално образование и воспитание и стручно, односно работно оспособување изнесува 2.496,00 денари месечно по еден корисник;

– кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално образование е сместено кај друго семејство надвор од неговото место на живеење, надоместокот за трошоците за сместување и исхрана изнесува 1.997,00 денари месечно по еден корисник;

– надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот во претпријатијата изнесува 691,00 денари месечно по еден корисник;

– кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие надвор од местото на живеење, а сместувањето е обезбедено во интернат, надоместокот по еден корисник изнесува 1.380,00 денари;

– за децата и младинците што се наоѓаат на стручно односно работно оспособување и за инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, надоместокот за исхрана (топол оброк) месечно изнесува 456,00 денари по еден корисник.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1589

21 април 1995 година

Скопје

Директор,

Деспот Буцевски, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред овој суд е поведена постапка за сопственост и надомест на штета од страна на Поповиќ Елизабета против Митревски Душко со непознато место на живеење.

Согласно чл. 84 т.4 од ЗПП на тужениот Митревски Душко со непознато место на живеење му се поставува привремен застапник Снежана Жераиќ адв. од Скопје, а во врска со тужбата поднесена од страна на тужителката Поповиќ Елизабета од Скопје за утврдување право на сопственост, надомест на штета и стекнување без основ. Привремениот застапник го назначува Општинскиот суд Скопје I – Скопје и истиот ќе ги превземе сите дејствија и ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XVI.; бр. 14/95. (208)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Неџат Асани против тужената Силвија Асани која се наоѓа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената Силвија Асани од Германија во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок да го извести судот за местото на своето живеење или лично да се јави пред судот и да достави податоци за местото на живеење. Во спротивно судот ќе и постави привремен старател од редот на адвокатите преку Центарот за социјални работи на град Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 1480/95. (204)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Анти Аврамовски од Скопје, против тужениот Константине Кириакопулес со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Константине Кириакопулес да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот и да ја достави својата адреса на живеење и престојување или во тој рок да достави полномошно за лице кое ќе ја застапува во постапката.

Доколку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот, не ја достави својата адреса ниту овласти полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси, судот ќе и постави привремен старател во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, II П. бр. 1484/95. (209)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта на покојниот Кадри Ајне од с. Камењане, родена 1919 година.

Се повикува лицето Кадри Ајне родена 1919 година во с. Камењане да се јави во Општинскиот суд во Тетово или пак, во било кое друго лице кое нешто знае за истата и тоа во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 9/95. (214)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Мисими Бајрами и Мисими Изет од С. Слатино, против тужените Идризи Назиф, Идризи Шабан, Идризи Шукри, Изети Бахри, Мисими Исмаил, Идризи Шафи, Идризи Рамадан, Рукија Идризи, Едибе Идризи, Саит Изети, Имери Изети, Сеадин Изети, Ацере Изети, Афизе Изети, Зулкуфли Изети, Абдираман Изети, Ирфан Изети, Азбие Изети, Ханифе Изети, Атифете Изети и Санија Изети сите од С. Слатино со непозната адреса во странство.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1208/94. (205)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Тафили Нешат од Тетово против тужените Шерифи Целадин, Шерифи Абаз, Шерифи Менсур, Шерифи Ирфан, Шерифи Ирфет, Шерифи Хасије и Шерифи Умије сите од Тетово сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените да се јават во судот да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно по истекот од 30 дена судот преку ЦСР – Тетово ќе им постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 571/95. (206)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор меѓу лицето односно законските наследници на пок. Кочо Богоевиќ, Оливера Храниловиќ и Србољуб Богоевиќ од Тетово, против Ибрахими Ибрахим од Тетово ул. „Цветан Димов“ бр. 23.

Се повикува тужениот да се јави на судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или да постави свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател по службена должност кој ќе го води спорот во негово име,

Од Општинскиот суд Тетово, П. бр. 319/95. (207)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за утврдување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Михајловски Петков Трпко од с. Теарце – Тетовско, против тужениот Крстевски Стојков Илија од с. Теарце – Тетовско сега со непозната адреса во Романија. Вредноста на спорот 100.000 денари.

Бидејќи тужениот Крстевски Стојков Илија е со непозната адреса, се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно на истиот не му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до правосилно окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 693/95. (211)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Општинскиот суд во Титов Велес по предлог на тужителот Шатара Ивзо од с. Г. Оризари, против тужениот Хониќ Хашим од с. Горно Оризари со непознато место на живеење и престојување. За привремен застапник на тужениот Хониќ Хашим е одреден Сашко Лазаров, стручен соработник во Општинскиот суд во Титов Велес, согласно чл. 84 ст. II точка 5 од ЗПП.

Привремениот застапник Сашко Лазаров ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот Хониќ Хашим или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 252/95. (210)

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

I

Врз основа на правосилно решение на Окружниот суд Скопје, за престанок на политичка партија од Судскиот регистар на политичките партии бришани се следниве:

Ред. бр.

1. Рег. бр. 13 – Партија за демократско македонско работничко обединување – Прилеп, со важност од 28.03.1995 година.

2. Рег. бр. 21 – Работничко-земјоделска партија на Македонија – Скопје, со важност од 29.03.1995 година.
3. Рег. бр. 24 – Балканска федерација – Балкан без граници – Скопје, со важност од 28.03.1995 година.
4. Рег. бр. 26 – Либерална партија на Македонија – с. Октиси, со важност од 1.04.1995 година.
5. Рег. бр. 27 – Македонска партија за мир и независност – Клево, со важност од 28.03.1995 година.
6. Рег. бр. 32 – Македонска демократска партија – Скопје, со важност од 4.04.1995 година.
7. Рег. бр. 35 – Зелени на Македонија – Скопје, со важност од 29.03.1995 год.
8. Рег. бр. 44 – Демократска партија на Македонија „Правда“ – Скопје, со важност од 6.04.1995 година.
9. Рег. бр. 51 – Работничка партија на Македонија – Скопје, со важност од 3.04.1995 година.
10. Рег. бр. 53 – „Гувер“ – партија на Турците во Македонија – Гостивар, со важност од 27.03.1995 година.
11. Рег. бр. 54 – Преродбенска партија на Македонија – Охрид, со важност од 30.03.1995 година.
12. Рег. бр. 55 – Западна македонска демократска партија – Тетово, со важност од 29.03.1995 година.
13. Рег. бр. 56 – Комунистичка партија на Македонија – Тетово, со важност од 31.03.1995 година.
14. Рег. бр. 59 – Демократска партија за економско единство на Балканот – Скопје, со важност од 29.03.1995 година.
15. Рег. бр. 61 – ВМРО – Обединета – Скопје, со важност од 1.04.1995 година.
16. Рег. бр. 71 – Нова социјал-демократска партија – Скопје, со важност од 29.03.1995 година.
17. Рег. бр. 73 – Партија за демократски просперитет – партија за народно единство во Македонија – Скопје, со важност од 12.04.1995 година.
18. Рег. бр. 28 – Партија на обединети Македонци – Скопје, со важност од 15.04.1995 година.

II

Потврдени се регистрациите за 1995 година на 13.04.1995 година на политичките партии:

Ред. бр.

1. Рег. бр. 46 – Комунистичка партија на Македонија – Скопје
2. Рег. бр. 39 – Партија за демократско движење во Македонија – Струга

Со решение ПП. бр. 3/95 од 13.04.1995 година изменето е името на партијата кое сега гласи: „Партија за демократско движење на сгипканите во Македонија“, скратено „П.Д.Д.Е.М.“

III

Ново-запишани политички партии во Судскиот регистар на политичките партии се:

1. Под Рег. бр. 74 „Партија за демократски просперитет – партија за народно единство во Македонија“, скратено „ПДП-ПНЕ“ со седиште во Скопје, ул. „II-ра Македонско-Албанска бригада“ – комплекс „Треска“ 15-IV, врз основа на решението на Окружниот суд – Скопје П.П. бр. 1/95 од 13.04.1995 година.
2. Под Рег. бр. 75 „Партија за демократски просперитет на Албанците во Македонија“ – скратено „ПД-ПА“, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 43, која ја застапува нејзиниот претседател Арбен Цафери, врз основа на решението на Окружниот суд Скопје ПП.бр. 2/95 од 18.04.1995 год.
Од Окружниот суд во Скопје

I

На ден 4.05.1995 година под Рег. бр. 7 е потврдена регистрација за 1995 година на политичката партија „Македонска народна партија“, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 8 – Стара Чаршија.

II

Врз основа на правосилно решение за престанок на политичка партија на Окружниот суд во Скопје од судскиот регистар на политичките партии бришани се:

1. Рег. бр. 4 – Демократски сојуз-партија на земјоделците во Македонија-ДСНЗМ-со седиште во Скопје, ул. „Пушкинова“ бр. 11-III/22 со важност од 3.05.1995 година

2. Рег. бр. 29-Партија за директна акција со седиште во Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 34, со важност од 21.04.1995 година

III

Врз основа Одлуката на Здружението за заштита на човековите права на Македонците дискриминирани во Република Грција „Достоинство“ од 1.10.1994 година, во Судскиот регистар под Рег. бр. 10 се одбележани измените:

– Претседател на Здружението-Коле Мангов
– Седиштето – адресата е: бул. „Јане Сандански“ бр. 87/II-8 – Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 121/95 од 4.V.1995 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатие „АНДРИЈАКОП“ увоз-извоз промет на големо и мало застапување, угостителство и туризам ДОО Скопје со седиште на ул. „Крива Паланка“ бр. 23.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1995 година во 9,00 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(805)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 112/95 од 4.V.1995 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „АНГРО-ПРОМ“ Ц.О. Куманово со седиште на ул. „Перо Тошев“ бр. 19.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.VI.1995 година во 9,30 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(806)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 123/95 од 24.IV.1995 година се отвора постапка над должникот СЗ „ГЕОДЕТ“ од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 24.

За ликвидационен управник е одреден Бранко Ордановски, ул. „Пушкинова“ телефон 209-782.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените се закажува на 16.VI.1995 година во 9,00 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(807)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 122/95 од 24.IV.1995 година се отвора постапка над должникот ТУП „4+4 КОМПАНИ“ од с. Пачатица.

За ликвидационен управник е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените се закажува на 16.VI.1995 година во 9,00 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(808)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА“ – Прилеп.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мирче Ацев“ – Прилеп во време од 8 до 14 часот.

(799)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Пелагонија транспорт“ – Прилеп.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: издавање акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Моша Пијаде“ – Прилеп во време од 8 до 14 часот.

(798)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЈАВОР“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Горге Андреевски Кун“ бр. 1 – Скопје во време од 10 до 12 часот.

(800)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Полог проект“ – АД Гостивар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Браќа Гиновски“ бр. 56 во време од 8 до 14 часот.

(802)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Динамо“ – Радовиш

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Плачковица“ бр. 79 во време од 8 до 15 часот.

(803)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Кончар“ – сервис и продажба – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одред“ бр. 105 во време од 8 до 10 часот.

(826)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД Цементарница „Усје“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 03.05.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријати-

го, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со Претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првوماјска“ – бб во време од 8 до 14 часот.

(827)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Македонија – биро“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.05.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуките сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев асмин“, бр. 48 во време од 14 до 15 часот.

(828)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Технограинг“ ДОО – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Карев“ ББ Крушево во време од 7,00 до 9,00 часот.

(786)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Синтек“ ОО увоз – извоз – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Вкупниот капитал на „Синтек“ ДОО увоз-извоз – Скопје има карактер на приватен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „АВНОЈ“ бр. 74 во време од 8 до 11 часот.

(787)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „КОУНА“ – Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Романија“ б.б. – Скопје во време од 8 до 14 часот.

(788)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ИСКРА-ИНКОМ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кочо Рацин“ бр. 72 во време од 10 до 12 часот.

(789)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ЕНЕРГОВОД“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/5 – Скопје во време од 8 до 13 часот.

(790)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Круна Дрил“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Бихачка“ бр. 6 во време од 8 до 14 часот.

(791)

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на пораст на трошоците на живот за месец април 1995 година во однос на месец март 1995 година изнесува 0,3%, а планираната 1,5%.

2. Исплатата на палтите за месец април 1995 година во однос на месец март 1995 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

Генералниот записник, Претпријатието за трговија на големо и мало „ОПАЛ-КОМ“ П.О. експорт-импорт од Ресен, на седницата одржана на 03 – 05 – 95 година донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ НАМЕНЕТИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите.

Член 2

Цената на цигарите марка „ПРИНЦЕ“ во продажбата на мало за една кутија – парче изнесува:

– Бленд, Лахт, Ултра Лахт и Ментол 60,00 ден.

Член 3

Во цената на член 2 е содржан и износот на пропишаната акциза на цигарите.

Член 4

Во цената од член 2 е содржан и износот на трошоците на прометот (рабат).

Член 5

Цената од член 2 важи Ф-ко магацинот на продавачот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 10.06.95 година.

Бр. 06-3/1
3 мај 1995 година
Ресен

Директор,
Сотир Крстевски, с. р.

СОДРЖИНА

581.	Одлука за помилување на осудени лица . . .	593
582.	Уредба за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија	593
583.	Одлука за условите за користење на средствата од помошта од Република Италија доделена на Република Македонија наменета за сточна храна (концентрат):	595
584.	Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Големата Социјалистичка Либијска Народна Арапска Џамахирија	595
585.	Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија	595
586.	Решение за давање согласност за разрешување и назначување на урбанистички и градежни инспектори во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	595

587.	Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал.	596
588.	Правилник за утврдување на висината, начинот и постапката за остварување на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице	598
589.	Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди	599
590.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 93/94 од 22 март 1995 година	599
591.	Одлука за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	599
592.	Одлука за дополнување на Одлуката за документацијата и постапката за оценка на барањата за издавање на дозволи и согласности според одредбите од Законот за банки и штедилници	600

Општи акти на фондовите и заводите

22.	Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јануари – март 1995 година	600
23.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (работи во областа на радиологијата во здравствените установи)	600
24.	Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „ХЕПОС“ – МЗТ – Скопје	601
25.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (контрола на летање)	601
26.	Одлука за утврдување на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во фабриката „Иднина“ – Кратово	601
27.	Решение за усогласување на пензиите и паричните надоместоци за март 1995 година.	602
28.	Решение за определување на најнискиот износ на пензија за март 1995 година	603
29.	Решение за определување износот на земјоделските минимални старосни и семејни пензии за март 1995 година.	603
30.	Решение за висината на надоместокот за вработување на деца со пречки во психофизичкиот развој – деца на осигуреници за март 1995 година.	603
31.	Решение за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и на инвалидите на трудот за март 1995 година	603
	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец април 1995 година.	608